




# ДЕЛТА Мулти Травел Сервисес

## Villa "ANASTASIA" - Полихроно

Бесплатно сместување за 3-то и 4-то лице во АПТ со една спална

Вила "Anastasia" се наоѓа на **100m од плажа** во центарот на Полихроно веднаш наспроти хотел "Posedonio". Располага со апартаменти со една спална за 4 лица на I кат (брачен кревет во спална и две единечни легла во кујна). Апартаментите се опремени со голема кујна, голем фрижидер со комора, шпорет со рерна, трепезариска маса во дневната, просторна тераса (масичка со столчиња) со поглед кон улицата, напред на која се излегува и од двете соби, ТВ, клима - вклучена во цената (климата е поставена во дневната соба). Под вилата има паркинг за гостите на вилата кој можат да го користат бесплатно, доколку има слободни места. **Апартаментите се наоѓаат на I кат.**





# ДЕЛТА Мулти Травел Сервисес

## EARLY BOOKING - Лето 2020

**20% попуст за целосна уплата до 01.01.20 | 15% попуст за целосна уплата до 01.02.20**  
**10% попуст за целосна уплата до 01.03.20 | 5% попуст за целосна уплата до 01.04.20**


"Anastasia" Полихроно	термин бр. ноќи	МАЈ			ЈУНИ				ЈУЛИ				АВГУСТ					СЕПТЕМВРИ			
		16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	
		7	7	7	7	7	7	7	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7*	7	7	7	7	7	
АПТ /2+2/ (со 1 спална)		60	95	135	160	180	195	215	405	425	455	455	455	455	425	215	165	140	110	80	
опис на ценовникот		цени по лице со превоз							цени за наем на цел апартман без превоз							цени по лице со превоз					

### НАПОМЕНА

- Цените се дадени по лице за 7 ноќи/8 дена со вклучен превоз | 3-то и 4-то лице - БЕСПЛАТНО сместување;
- Цените за 7 ноќи/8 дена со \*, се дадени за наем на цел апартман без вклучен превоз;
- Цените се изразени во евра, за уплата во денарска противвредност 1€ = 62мкд.
- Во апартман, дозволено е сместување на лица согласно со предвидениот капацитет, т.е. број на легла. Преку дозволеният број може да се смести максимум едно дете до 6 години - БЕСПЛАТНО;
- Поради генерално чистење на апартманите после секоја смена се напуштаат во 10:00 часот, а се добиваат околу 14:00 часот;
- Хигиената си ја одржуваат самите клиенти за време на престојот;
- При резервација задолжителна уплата на аконтација од **30%**, во случај на откажување, уплатената аконтација не се враќа;
- Организиран превоз од: Штип / Скопје / Куманово / Велес / Струмица / Гевгелија;
- Автобусот ги остава/зема патниците на 300m од вилата (на главниот пат);
- **Wi-Fi интернет и клима - БЕСПЛАТНО!!**
- **Early Booking попустите НЕ се комбинираат со други попусти и НЕ важат за првиот и последниот термин.**

### ПОПУСТИ И ДОПЛАТИ

- За уплата на два последователни термини (еден по друг), одобруваме **10%** попуст на вториот термин;
- За аранжманите за 7 ноќи/8 дена без \*, при патување со сопствен превоз се намалува -10€ од цената по лице (освен за првиот и последниот период);
- Доплата за туристичка такса - 0.50€ од соба од ноќ (се плаќа во самиот објект);
- Доплата за превоз: 35€ за возрасни / 25€ за деца до 12 год. Деца до 2 год. - бесплатно (без седиште);
- Доплата за патничко осигурување.



# ДЕЛТА Мулти Травел Сервисес

Автобуски превоз ПОЛИХРОНО, според термини од табелата			Патни Информации
Град на поаѓање	Место на поаѓање	Време на поаѓање	Скопје - Полихроно (300km)
Куманово:	(бензинска Макпетрол - автопат)	04:15h	Скопје - Тесалоники - Халкидики Автопат (E75)  <b>Трошоци во еден правец:</b> Патарини во Македонија (280ден) Патарини во Грција (2.60€)
Скопје:	(паркинг пред VIP хотел наспроти саем)	05:00h	
Штип:	(паркинг пред нова пошта)	05:00h	
Велес:	(бензинска Макоил, мотел Македонија)	05:45h	
Струмица:	(бензинска Макпетрол - кружен)	06:00h	
Неготино:	(бензинска, Макпетрол)	06:15h	
Г.П. Богородица:	(бензинска, Окта / Богородица)	07:00h	
<b>Поаѓање од Полихроно:</b>	14:10 по МК време / 15:10 по ГР време (на булеварот)		